



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 24 ноември 1983

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

Скопје

Број 33

Год. XXXIX

505.

Врз основа на член 62 точка 7 и член 254 став 3 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Претседателството на СР Македонија донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ, ОБЛИКОТ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, ПОФАЛНИЦИ И НАГРАДИ ЗА ПОСЕБНИ УСПЕСИ ПОСТИГНАТИ СО ОРГАНИЗИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА**

#### Член 1

Во Одлуката за видот, обликот и начинот на доделување на плакети, значки, пофалници и награди за посебни успеси постигнати во организирањето и спроведувањето на подготовките за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 34/77), во членовите 1, 2, 3, 4, 10, 11 и 12 се бришат зборовите „и наградите“.

#### Член 2

Во членот 2 ставот 3 се брише.

#### Член 3

Членот 9 се брише.

#### Член 4

Ставот 2 од членот 5 се менува и гласи:  
„Златната плакета ја доделува Претседателството на Социјалистичка Република Македонија“.

#### Член 5

Членот 6 се менува и гласи:

„Плакетата е со елипсоиден облик со големина од 100 x 80 x 5мм., златната е позлатена, пескарена и лапидирана, а сребрената е посребрена и броирана. Основата на плакетата е со втиснат правоаголник окружен со лоров венеч на чиј врв е втисната ѕвезда петокрака чии два долни краци се втиснати во правоаголната основа и се допираат до штитот. Во средината на плакетата има штит во кој е изгравирани грбот на СР Македонија. Околу штитот, со големи печатни букви полукружно се испишани зборовите „Општонародна одбрана“ Од десната страна на штитот е изгравирани симбол на припадник на невооружените сили, а од левата страна симбол на припадник на вооружените сили на општонародната одбрана“.

#### Член 6

Членот 8 се менува и гласи:

„Значката за општонародна одбрана ја доделуваат: командантот на територијалната одбрана на Републиката, командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита и републичкиот секретар за народна одбрана.“

Значката е со елипсоиден облик со големина 28 x 22 мм., позлатена, лапидирана, со печен емајл — бела и црвена боја. Основата на значката е со втиснат правоаголник окружен со лоров венеч на чиј врв е втисната црвена ѕвезда петокрака чии два долни краци се втиснати во правоаголната основа и се допираат на штитот. Во средината на значката има штит во кој е изгравирани грбот на СР Македонија, околу штитот полукружно со печатни букви се испишани зборовите „Општонародна одбрана“. Од десната страна на штитот е изгравирани симбол на припадник на невооружените сили, а од левата страна симбол на припадник на вооружените сили на општонародната одбрана.

На добитниците на значката за општонародна одбрана, командантот на територијалната одбрана на Републиката, командантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита и републичкиот секретар за народна одбрана ги издаваат уверенијата.

#### Член 7

Од ставот 5 на членот 10 зборовите во почетокот на реченицата „Советот за народна одбрана на“, се бришат.

#### Член 8

Во ставот 2 на членот 5 зборовите „Командантот на Републичкиот штаб за територијална одбрана“ да се заменат со зборовите „Командантот на територијалната одбрана на Републиката“.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

506.

Врз основа на член 33 од Законот за електро-стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 10. XI. 1983 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ И ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА**

1. Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Сложената организација на здружен труд за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електро-стопанство на Македонија“ — Скопје за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на прагот на преносот и прагот на дистрибуцијата за 16%, сметано од 11. XI. 1983 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 23-1814/1  
10 ноември 1983 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
**Тахир Кадриу**, с. р.

подолго од 2 односно 6 години, Судот утврди дека оваа одредба, во означениот нејзин дел, не е во согласност со член 7 од Законот за работните односи.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 55/83  
5 октомври 1983 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Гога Николовски**, с. р.

507.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 октомври 1983 година донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 16 од Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, донесен од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Фабрика за добиточна храна во село Радобор, во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола на седницата одржана на 20 октомври 1982 година во делот во кој работното искуство за определените работи и работни задачи е предвидено во траење подолго од времето пропишано во Законот

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Фабрика за добиточна храна во село Радобор на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законноста на член 16 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорениот Правилник се утврдени работите и работните задачи на работниците и условите за нивното вршење. Меѓу другите услови, предвиден е и условот работно искуство. Така, со член 16 за директорот на основната организација на здружениот труд, за раководителот на сметководство, финансиската и комерцијалната служба е предвидено над 6 години на работоводно работно место; на контер, самостоен референт за изработка на план и анализа, шеф по суровини и на референт за манипулација и одржување на суровини над 3 години; магационер за суровини за работа на претоварната станица, финансов сметководител за сообразување на обврските и побарувањето, благајник, ликвидатор и на дактилооператор за лични доходи — погонско сметководство над 2 години.

Со член 7 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77 и 3/83) е предвидена можност работниците во означената организација на здружениот труд да го утврдат и работното искуство како посебен услов за засновање на работен однос за вршење определени работи и работни задачи. Според ставот 3 на истиот член, доколку работниците го предвидат работното искуство како посебен услов, тоа за раководните и по сложеност и одговорност на нив слични работи и работни задачи не може да биде подолго од 6 години, а за другите помалку сложени работи и работни задачи не подолго од 2 години.

Со оглед на тоа што со член 16 од оспорениот Правилник работното искуство, како услов за засновање на работен однос за вршење на одделни работи и работни задачи е предвидено во траење

508.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 октомври 1983 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 62 став 3 од Статутот на Основната организација на здружениот труд на мало, во состав на Работната организација „Охридска трговија“ во Охрид, донесен од работниците на основната организација со референдум одржан на 12 март 1979 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законноста на Одлуката за усвојување на Предлогот за измени и дополнувања на самоуправни општи акти ДЕЛ. бр. 02-1224/4, донесена од Работничкиот совет на означената основна организација, на седницата одржана на 2 декември 1981 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд на мало во состав на Работната организација „Охридска трговија“ во Охрид, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување законноста на самоуправниите општи акти означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, означените самоуправни општи акти не се во согласност со Законот и тоа: оспорената Одлука затоа што е донесена од работничкиот совет на основната организација, а не од работниците со референдум, а член 62 став 3 од Статутот затоа што предвидува една третина од членовите на дисциплинската комисија да бидат претставници на општествената заедница.

5. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука што ја донел работничкиот совет на означената основна организација само се констатира дека Предлог измените и дополнувањата на Самоуправната спогодба за здружување во работната организација, на Статутот и на Правилникот за работните односи се усвоени на референдум што се установува од записникот за работата на избирачкиот одбор за референдумот одржан на 11 ноември 1981 година. Поради тоа не е основан наводот во предлогот дека оспорената одлука е донесена од ненадлежен орган.

Со член 62 од Статутот е предвиден составот на дисциплинската комисија. Според став 1 од овој член комисијата се состои од 5 члена, а според став 3 една третина од членовите на комисијата се избираат од листата што ја утврдува Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Охрид, по предлог од синдикатот. Со

означениот состав на дисциплинската комисија е пречекорена горната граница на членовите во организацијата на здружениот труд, која според член 200 став 3 од Законот за здружениот труд, изнесува 1/4 од вкупниот број на членовите на комисијата. Поради тоа, Судот утврди дека оваа одредба од Статутот е спротивна на член 200 став 3 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 104/83

13 октомври 1983 година

С к о п ј е

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Гога Николовски, с. р.**

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

307.

Врз основа на член 16 од Општествениот договор за висината на вкупните средства за одделни издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот, Собранието на СР Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на ССРМ и Собранието на Стопанската комора на Македонија донесуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОДДЕЛНИ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ НАДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ОДНОСНО ПРИХОДОТ**

#### Член 1

Во Општествениот договор за висината на средствата за одделни издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) во член 1 зборовите: „општествено-политичките и другите општествени организации и здруженија на граѓаните“ се заменуваат со зборовите: „органите и организациите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и другите општествени организации што користат општествени средства“.

#### Член 2

Во член 4 алинеја 1 по зборовите: „квантитетот на стоки“, се додаваат зборовите: „се занимаваат со застапување на странски фирми, вршат сервисирање на производи, вршат геолошки истражувања, вршат истражувачко-развојни услуги, вршат научно-истражувачка работа“.

Во алинеја 2 по зборовите: „туристичко посредување“, се додаваат зборовите: „образованието, науката, културата, здравствената и социјална заштита и заедниците за осигурување на имоти и лица“.

#### Член 3

Во членот 10 став 1 по зборовите: „народната одбрана“ се става записка и се додава зборот „безбедноста“, по зборовите „на привремена работа во странство“, се додаваат зборовите: „и со привремено вработување на граѓани на СРМ во странство“, а зборовите: „што се однесуваат на неопходното воспитување на децата и младината, работата на социјалните работници и обезбедувањето на задолжително следење на организираниите групи сезонски работници што привремено се вработуваат во странство“, се бришат, а по зборовите „судските постапки“, се додаваат зборовите: „што ги исплатуваат судовите, издатоците што се исплатуваат за спроведување на статистичките истражувања предвидени со програмите на статистичките истражувања од интерес за целата земја, издатоците што се исплатуваат во врска со организирањето на XIV зимски олимписки игри во Сараево, издатоците што се исплатуваат во врска со преговорите со меѓународни финансиски институции со странски комерцијални банки и со влади на други држави заради добивање странска финансиска поддршка на југословенската програма за економска стабилизација“.

#### Член 4

Во членот 11 став 3 по зборовите: „овој договор“ се додаваат зборовите: „пропишува обрасци и“.

#### Член 5

Во членот 12 став 1 зборовите по зборот: „пропишан“ се бришат, а се додаваат зборовите: „од страна на Координациониот одбор“.

#### Член 6

Во членот 13 став 1 по зборовите: „на Македонија“ се додаваат зборовите: „ги прилагодува пропишаните обрасци за автоматска обработка“.

#### Член 7

Координациониот одбор да изготви пречистен текст на Општествениот договор.

#### Член 8

Овој општествен договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година

Потписници:

1. За Собранието на СРМ,  
**Александар Андоновски, с. р.**
2. За Републичката конференција на ССРМ,  
**Илија Бошков, с. р.**
3. За Сојузот на СМ,  
**д-р Симиша Спасов с. р.**
4. За Стопанската комора на Македонија,  
**м-р Томислав Атанасовски, с. р.**

308.

Врз основа на член 3 од Општествениот договор за висината на вкупните средства од одделни издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот, Собранието на СР Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на ССРМ и Собранието на Стопанската комора на Македонија ги донесуваат следниве

### КВАНТИФИКАЦИИ

**ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ ШТО СЕ НАДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ОДНОСНО ПРИХОДОТ ВО 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Со овие квантификации се определува можната динамика на движењето на одделните издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот во 1983 година.

#### Член 2

Издатоците за дневници за службени патувања, надоместоците на трошоците за службени патувања, надоместоците за користење на сопствено патничко возило за службени цели, репрезентација, реклама и пропаганда, авторски хонорари и вршењето на повремени или привремени работи во 1983 година ќе се извршуваат во висина утврдена со самоуправните општи акти односно општите акти на корисниците на општествени средства, под услов тие да не се поголеми од висината што се добива кога на вкупниот приход од тековниот пресметковен период се применат следните стапки во промили (‰)

Ред. бр.	Шифра и назив на дејност на корисникот на општествени средства	И з д а т о ц и з а :						Вршење на времени или привремени работи
		Дневни и патни трошоци за службени патувања	Корист. на сопствени автомобили за службени цели	Репрезентација	Реклама и пропаганда	Авторски хонорари		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0101 Електростопанство	0,5584	0,0023	0,0807	0,0745	0,0512	0,0527	
2.	0102 Производство на јаглен	1,8016	—	0,1005	0,0870	—	0,1260	
3.	0106 Производство на железна руда	2,8897	—	0,2205	0,0025	—	—	
4.	0107 Црна металургија	0,5203	0,0048	0,0188	0,1674	0,0106	0,1124	
5.	0108 Производство на руда на обоени метали	1,0644	0,0091	0,0982	0,1527	0,0096	0,0604	
6.	0109 Производство на обоени метали	0,3194	—	0,0311	0,0270	—	0,1828	
7.	0110 Преработка на обоени метали	2,4637	0,0320	0,2070	0,6562	0,0660	0,0622	
8.	0111 Производство на неметали	2,6148	0,0201	0,3395	0,3709	0,1000	0,1627	
9.	0112 Преработка на неметали	2,1099	0,1498	0,2529	0,3875	0,0444	0,4336	
10.	0113 Металопреработувачка дејност	3,8694	0,0541	0,2633	0,3839	0,1250	0,0802	
11.	0114 Машиноградба	6,1490	0,0007	0,4468	0,5172	0,0062	0,1202	
12.	0115 Производство на сообраќајни средства	3,0283	0,1062	0,2728	0,4507	0,0347	0,1539	
13.	0117 Производство на електрични машини и апарати	7,8808	0,2738	0,2537	0,2584	0,0416	0,0792	
14.	0118 Производство на хемиски производи	1,2659	0,0154	0,1278	0,2154	0,0056	0,0872	
15.	0119 Преработка на хемиски производи	3,4016	0,4430	0,2630	2,7189	0,0111	0,0589	
16.	0120 Производство на камен и песок	1,7215	—	0,2391	0,2875	—	0,0589	
17.	0121 Производство на градежни материјали	1,5435	0,0730	0,1292	0,3444	0,1075	0,0376	
18.	0122 Производство на режана граѓа	2,9326	0,0123	0,4663	0,1584	—	0,0919	
19.	0123 Производство на финални производи од дрво	3,1644	0,0481	0,2726	1,9960	0,0099	0,1855	
20.	0124 Производство и преработка на хартија	1,1633	0,1431	0,1592	0,1731	—	0,0452	
21.	0125 Производство на граѓа и ткаенини	1,9720	0,1412	0,2750	0,6620	0,0098	0,0656	
22.	0126 Производство на готови текстилни производи	3,4259	0,5112	0,2773	1,2755	0,0071	0,0894	
23.	0127 Производство на кожа и крзно	1,8488	0,0580	0,2230	0,0931	—	0,0395	
24.	0128 Производство на кожни обувки и галантерија	3,6791	0,4412	0,3806	0,3869	0,0070	0,0988	
25.	0129 Преработка на каучук	1,9109	—	0,1716	0,0869	—	0,3985	
26.	0130 Производство на прехранбени производи	1,0554	0,0843	0,1026	0,4174	0,0023	0,3989	
27.	0131 Производство на пијалаци	1,4528	0,0366	0,1806	0,0128	—	0,3267	
28.	0132 Производство на добиточна храна	0,4118	—	0,0353	0,0110	—	—	
29.	0133 Преработка на тутун	0,4314	0,0112	0,0844	0,0821	—	0,2282	
30.	0134 Графичка дејност	1,8180	0,0137	0,3433	0,2032	0,6733	0,6224	
31.	0139 Производство на разновидни производи	6,6258	0,1909	0,4272	0,6181	—	0,0636	
32.	0201 Земјоделско производство	1,1386	0,0381	0,2004	0,1318	0,0521	4,7706	
33.	0202 Земјоделски услуги	1,2765	0,0833	0,1354	0,1332	0,0145	0,6767	
34.	0203 Рибарство	2,4974	0,0180	0,5374	1,1317	0,0129	—	
35.	0300 Шумарство	4,7654	0,0331	0,3370	0,1549	0,0568	10,0829	
36.	0400 Водостопанство	1,4267	0,0210	0,6279	0,1221	0,0008	3,1800	
37.	0501 Високоградба	1,3301	0,0016	1,1316	0,0765	0,0100	0,2181	
38.	0502 Нискоградба и хидроградба	2,5451	0,0136	0,1919	0,1241	0,0305	0,4092	
39.	0503 Инсталатерски и завршни работи	4,5897	0,2161	0,4460	0,3091	0,0535	1,3537	
40.	0601 Железнички сообраќај	3,4054	—	0,0448	0,5235	0,0123	0,1822	
41.	0604 Воздушен сообраќај	23,5373	—	0,4850	1,0149	0,1641	0,3955	
42.	0605 Друмски сообраќај	30,2982	0,0399	0,2629	0,1603	0,0083	0,2311	
43.	0606 Градски сообраќај	7,4967	—	0,0673	0,0149	—	0,0006	
44.	0609 ПТТ услуги	3,9077	—	0,1373	0,0248	0,0150	0,1949	
45.	0701 Трговија на мало	0,8147	0,0494	0,1367	0,1445	0,0093	0,2962	
46.	0702 Трговија на големо	1,1139	0,0673	0,1643	0,2147	0,0175	0,1275	
47.	0703 Надворешна трговија	0,9802	0,0169	0,1683	0,0343	—	0,0253	
48.	0801 Угостителство	1,8468	0,0105	0,1509	0,2364	0,4766	0,7897	
49.	0802 Туристичко посредување	2,5055	—	0,5782	1,744	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 0901	Занаетчиски услуги и поправки	2,3350	0,1186	0,2595	0,1632	0,0750	0,3074
51. 0902	Лични услуги	3,0344	—	0,3275	0,0517	—	0,9448
52. 1001	Уредување на населби и простор	1,7669	—	0,3385	0,0136	—	0,0933
53. 1002	Станбена дејност	1,1282	0,0341	0,9230	0,0683	—	3,4273
54. 1003	Комунални дејности	1,8234	0,0041	0,1780	0,2423	0,0174	0,3583
55. 1101	Банки	0,4782	0,0005	1,2829	0,0719	0,0010	0,0232
56. 1102	Осигурување имоти и лица	1,0201	—	0,1121	0,7952	—	1,4132
57. 1103	Услуги во областа на прометот	1,5733	0,2210	0,2824	0,2225	0,0485	0,1587
58. 1104	Проектирање и сродни услуги	6,9236	0,1238	0,2530	0,3245	0,9349	0,8194
59. 1105	Геолошки истражувања	20,0115	6,0162	0,6712	0,2152	0,8727	4,9629
60. 1106	Истражувачка развојна работа	20,1372	0,1568	0,8137	0,9509	7,0686	2,4313
61. 1109	Деловни услуги	12,7199	0,0751	0,7637	4,0300	1,3415	0,3606
62. 1106	Истражување во општествените дејности	13,8648	—	0,3333	0,1621	4,2972	0,4864
63. 1109	Услуги	24,0000	—	1,0660	—	384,8666	3,5667
64. 1201	Образование	2,6979	0,0687	0,1280	0,0601	3,0081	1,3657
65. 1202	Научно-истражувачка дејност	24,8645	1,0017	1,1709	0,3000	11,4642	2,5571
66. 1203	Култура, уметност, информации	11,1460	0,3354	0,4466	0,6867	23,9644	4,0151
67. 1204	Физичка култура и спорт	7,9217	1,4868	1,0956	—	0,2782	2,3043
68. 1301	Здравствена заштита	1,7112	0,0402	0,0925	0,0268	0,0357	0,3978
69. 1302	Социјална заштита	2,4513	0,0766	0,2199	0,1589	0,0601	0,5159

## Член 3

Корисниците на општествени средства со шифра на дејност од областа 14 определените издатоци од членот 2 на овие квантификации, во 1983 година ќе ги извршуваат во висина утврдена со своите акти под услов тие да не ги надминуваат износите што се добиваат кога на извршувањето во претходната година ќе се применат следните норми:

— издатоците за дневници за службени патувања и надоместоците на трошоците за службени патувања да бележат побавен пораст за најмалку 12 индексни поени, а издатоците за реклама и пропаганда и за авторски хонорари најмалку 18 индексни поени од порастот на вкупниот приход односно приходот;

— надоместоците за користење на сопствено патничко возило за службени цели можат да изнесуваат најмногу 70%, издатоците за репрезентација најмногу 50% и издатоците по основ на договори за вршење на привремени или повремени работи најмногу до 90% од истите во претходната година.

## Член 4

Корисниците на општествени средства кои имаат формирано работна заедница која не остварува вкупен приход туку доход кој се состои од средства за лични доходи и заедничка потрошувачка,

делот од определените издатоци кој се однесува за работната заедница го искажуваат во посебен образец ОИ Податоци за определени издатоци кој како составен дел на периодичната и завршната сметка на работната заедница го доставуваат до Службата на општественото книговодство.

## Член 5

Овие квантификации ќе се применуваат за утврдување на висината на одделните издатоци кои се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот според периодичните пресметки и завршната сметка за 1983 година, а ќе се објават во „Службен весник на СРМ“.

## Потписници

1. За Собранието на СРМ,  
Александар Андоновски, с. р.
2. За Републичката конференција на ССРМ,  
Илија Бошков, с. р.
3. За Сојузот на СМ,  
д-р Синиша Спасов, с. р.
4. За Стопанската комора на Македонија,  
м-р Томислав Атанасовски, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

## 309.

Врз основа на член 116 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) и единствените критериуми за учество на корисниците на здравствена заштита во цената на одделни видови здравствени услуги при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25. X. 1983 година донесе

О Д Л У К А  
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТА ЗАШТИТА

## Член 1

Заради поекономично и порационално трошење на средствата за здравствена заштита, вклопување на Заедницата во стабилизационите мерки, со оваа одлука се утврдуваат здравствени услуги за кои работните луѓе и граѓаните (корисници на здравствени услуги) во остварувањето на здравствената заштита учествуваат (партиципираат) во трошоците за користење на здравствена заштита.

## Член 2

Во осварувањето на здравствената заштита во здравствените организации, корисниците на здравствените услуги учествуваат (партиципираат) во трошоците и тоа за:

1. издаден лек по рецепт, освен за оние лекови за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен медицински работник, 20 динари;
2. здравствени услуги применети со цел за хируршки корекции на вродени недостатоци, 50% од цената на услугата;
3. абортуси за кои не постои медицинска индикација, 30% од цената на услугата плус материјалните трошоци ги снесува целосно;
4. чевли со протези, 40% од цената;
5. ортопедски чевли, 50% од цената;
6. ракавици, 40% од цената;
7. сите видови чорапи, 50% од цената;
8. затеги, суспензориуми и појаси, 50% од цената;
9. корсети и мидери, 50% од цената;
10. ортопедски влошки, 50% од цената;
11. кожни капи, 50% од цената;
12. сите видови очила, 50% од цената;
13. слушни апарати стандардни, 20% од цената;
14. забнопротетички помагала, 20% од цената;
15. вештачки дојки, 50% од цената;
16. перика, 50% од цената;
17. преглед при специјалист кога услугата не е неопходна, 80% од цената.

## Член 3

Од партиципација се ослободуваат:

1) лицата до шестгодишна возраст, корисници на постојана социјална помош и членови на нивните потесни семејства, лица кои користат здравствена заштита преку Заедницата за вработување, лица кои остваруваат здравствена заштита преку Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Од партиципација за здравствени услуги од точка 2 до точка 18 се ослободуваат и тоа:

1. децата и младината до 20 годишна возраст и лицата над 65 годишна возраст, ученици и студенти, но најмногу до 26 годишна возраст, корисници на постојана социјална помош и членовите на потесните семејства, лица кои користат здравствена заштита преку Заедницата за вработување и Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Штип, уживатели на пензии со заштитен додаток, инвалиди од II и III категорија кои чекаат вработување, учесници во НОВ и НОДЕМ, војни и мирнодопски инвалиди.

## Член 4

За лицата ослободени од партиципацијата по издаден лек по рецепт, на рецептот се внесува едно од контата 048321602 или 0483200403, а за децата до шестгодишна возраст денот, месецот и годината на раѓањето.

Сите рецепти по кои постои основ од ослободувањето од партиципацијата посебно се фактурираат, а со фактурата се прилагаат и рецептите.

## Член 5

Средствата што ќе се реализираат од партиципацијата по оваа одлука посебно се искажуваат и се наменуваат за покривање на трошоците за лекари.

## Член 6

Со цел да се следи реализацијата на оваа одлука се формира комисија од 7 члена која се состои од: претставник на Општинскиот синдикат — 1, претставник на Социјалистичкиот сојуз — 1, претставници на Медицинскиот центар — 2 и претставници на Заедницата — 3.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од 1. XI 1983 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита, број 04—6/10, донесена на 29. IV. 1983 година.

Број 04-8/14

25 октомври 1983 година

Штип

Претседател,  
Драган Димитровски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
— ДЕБАР

## 310.

Врз основа на член 16 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, на седницата одржана на 26. X. 1983 година донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ  
НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА  
ЗАШТИТА — ДЕБАР ЗА 1983 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите и тоа: придонес од доходот на организациите на здружен труд, придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност и по тие пресметковни стапки се обезбедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар.

## Член 2

Досегашните пресметковни стапки на придонесите се менуваат, а истите изнесуваат и тоа:

1. придонес од доходот на работните организации, 0,38%,
2. придонес од личен доход од работен однос од стопанството, 0,35%,
3. придонес од личен доход од нестопанство, 0,35%,
4. придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,25%,
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 0,10%,
6. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, 0,10%.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1. X. 1983 година.

Број 03-40/1

26 октомври 1983 година

Дебар

Претседател,  
Мухамед Равмановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

## 311.

Врз основа на член 116 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 199 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26. X. 1983 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕКОВИ

### Член 1

Корисниците на права од здравствена заштита: работници, работни луѓе, земјоделци и други корисници и членови на семејства за издаден лек по еден рецепт, освен за лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција од стручен медицински работник, партиципираат (учествуваат) со по 20,00 динари.

### Член 2

Висината на партиципацијата секоја година ќе се валоризира со просечното зголемување на цената на здравствената заштита.

### Член 3

Од партиципација се ослободуваат:

а) Корисници — работници и работни луѓе:

1. децата до 6 годишна возраст;  
2. корисниците на постојана социјална помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;

3. при користење на здравствена заштита како последица на несреќа на работа и професионални заболувања;

4. невработените лица.

б) Корисници — земјоделци и други:

1. деца до 6 годишна возраст.

### Член 4

Корисниците на лекови партиципацијата ќе ја плаќаат во аптеката која ќе го издаде лекот.

### Член 5

Средствата што се наплатуваат од корисниците на здравствена заштита на име партиципација се наменуваат за набавка на лекови.

### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. XI 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-4477

26 октомври 1983 година

Охрид

Претседател,

Јордан Цаноски, с. р.

### 312.

Врз основа на член 199 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26. X. 1983 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНАТА (САНАЦИОНА) СТАПКА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА НЕПОКРИЕНИОТ ВИШОК НА РАСХОДИ ОД 1982 ГОДИНА**

### Член 1

Се укинува Одлуката за висината на посебната (санациона) стапка за покривање на непокриениот вишок на расходи од 1982 година, донесена на седницата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, од 12. VII. 1983 година, бр. 05-3010.

### Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важењето и применувањето на Одлуката од член 1 на оваа одлука.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-4476

26 октомври 1983 година

Охрид

Претседател,

Јордан Цаноски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРАТОВО**

### 313.

Врз основа на член 116 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 155 став 1 точка 8 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита, Кратово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Кратово, на заедничката седница на трите собори, одржана на 4. XI. 1983 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ**

### Член 1

Висината на учеството во трошоците при користењето на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, изнесува 20,00 динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација, без оглед на цената на вредноста на издадениот лек.

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е под вредноста од 20,00 динари, лекот на осигуреникот му се издава со наплата на неговата вредност.

### Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат:

— децата до шестгодишна возраст,

— корисниците на постојана социјална помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат,

— при користење на здравствена заштита како последица на несреќа на работа и професионални заболувања,

— невработените лица.

### Член 3

Висината на партиципацијата секоја година ќе се валоризира со просечното зголемување на цената на лековите.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 3627/1

4 ноември 1983 година

Кратово

Претседател,

Атанас Стојмановски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ**

### 314.

Врз основа на член 1 од Законот за начинот на располагање со вишоците на приходи на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправни интересни заедници во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ број 76/82) и член 28 од Статутот на Опш-

тинската самоуправни интересна заедница на културата — Св. Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26. X. 1983 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Во Одлуката за пресметковна стапка за здружување на средствата за остварување на програмата на Општинската СИЗ на културата и здружување на средствата во Републичката СИЗ на културата, број 1203-2 од 14. I. 1983 година во член 2 став 1 точка 2 се менува и гласи:

— „придонес од остварен доход во стопанството, по стапка од 0,60%“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. X. 1983 година.

Број 1203-51  
27 октомври 1983 година  
Св. Николе

Претседател,  
Панче Насков, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СВЕТИ НИКОЛЕ**

### 315.

Врз основа на член 1 од Законот за начинот на располагање со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1983 година („Сл. лист на СФРЈ“, број 76/82) и член 25 став 4 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука — Св. Николе, Собранието на Општинската заедница, на седницата одржана на 27. X. 1983 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Во Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општината Св. Николе во 1983 година („Сл. весник на СРМ“ број 11/83) се вршат следните измени:

1. Во член 2 став 1 точка 1, бројката „5,40%“ се заменува со „5,20%“.

2. Во член 3 бројката „2,70%“ се заменува со „2,60%“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1983 година.

Број 0903-110  
31 октомври 1983 година  
Свети Николе

Претседател,  
Благој Николовски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ**

### 316.

Врз основа на член 1 од Законот за начинот на располагање со вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници („Службен лист на СФРЈ“ број 76/82) и член 29 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Св. Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28. X. 1983 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ**

#### Член 1

Се ослободуваат стопанските организации од плаќање на придонес од остварен доход на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Св. Николе и за Републичката СИЗ на физичката култура и тоа:

— од остварен доход од стопанството, по стапка од 0,30%.

#### Член 2

Стопанските организации се ослободуваат од плаќање на придонес за месец ноември 1983 година.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува за месец ноември 1983 година.

Број 1101-57  
28 октомври 1983 година  
Св. Николе

Претседател,  
Павле Саздов, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ**

### 317.

Врз основа на член 1 од Законот за начинот на располагањето со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1983 година („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 76/82), член 56 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 39 од Статутот на СИЗ за вработување на град Скопје, извршните одбори на СИЗ за вработување на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и на Здружената заедница, на седницата одржана на ден 22. 11. 1983 година, донесоа

### О Д Л У К А

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА**

#### Член 1

Придонесот за вработување за месеците ноември-декември 1983 година се намалува од 0,38% на 0,30%.

#### Член 2

Придонесот за вработување го уплатуваат работниците и работодавачите-членови на СИЗ-от за вработување на град Скопје.



## Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавачот — личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход); и

за работодавачот — основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавачот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од вкупниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство, уплатуваат придонес за вработување, според основницата што ја утврдува Републичката заедница за вработување.

## Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување, се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот на наплатата на придонесот за вработување за работодавачите го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општините.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува за месеците ноември и декември 1983 година.

## Член 6

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Број 02-5039

22. ноември 1983 година

Скопје

Претседател,  
Петровска Васка, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Сафет Целадини од Скопје, сега на привремена работа во Париз, а кој е застапуван од полномошникот Салиха Целадин од Скопје, против тужената Пирхан Ракипова од Скопје, сега на привремена работа во Франција, со непознато место на живеење и непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Пирхан Ракипова да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави, во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV. П. бр. 2955/83. (118)

Во овој суд е заведен спор за сопственост на недвижен и подвижен имот по тужбата на тужителот Бошковиќ Михајло од Скопје, ул. „Никола Русински“, кула V, влез I, стан 9, против тужената Даница Златкова од Скопје, ул. „Методија Митевски“, бр. 8, влез II, стан 17, населба Топанско Поле, а сега привремено во Будва без позната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужената Даница Златкова од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави, во рокот од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2783/83. (122)

Пред овој суд се води постапка за расправање оставината на пок. Драгутиновиќ Мито, бивш од с Трубареве, Скопје. Покрај другите учесници како наследници се јавуваат и внуците на пок. Драгутиновиќ Зоран, Драгутиновиќ Ратко и Драгутиновиќ Милан кои се наоѓаат во Италија со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат Драгутиновиќ Зоран, Драгутиновиќ Ратко и Драгутиновиќ Милан да се јават во овој суд во рок од 1-една година по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достават својата сегашна адреса на живеење.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 537/83. (124)

Пред овој суд се води постапка за амортизација на бланков чек бр. 16981966, по чековна карта бр. 2221748, издаден од Поштенската штедилница — Белград на име Велковски Ацко од Скопје, ул. „Горѓи Војтех“ бр. 27—б. Со овој оглас чекот се прогласува за загубен.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 29/83. (126)

Ѓуриќ Момчило од Скопје со стан на ул. „Благој Стевковски“ бр. 4/25 — Маџари — Скопје, поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II за амортизација на чековна картичка, издадена од Љубљанска банка — Скопје под бр. 840-80-17-901/74 и чекови со бр. 132995 заклучно со 133000, со предлог истите да бидат поништени бидејќи се загубени.

Се повикува наоѓачот на чековната картичка и чековите да ги пријави на судот или, пак, лицето кое ги држи чековите и чековната картичка да го пријават на судот. Доколку во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот никој не се пријави дека ги има чековите и чековната картичка, или не стави приговор на предлогот за поништувањето на чековите, истите заедно со чековната картичка ќе бидат поништени.

Лицето должно за исплата на чековите од моментот кога на објавувањето на огласот или од оној момент кога на друг начин дознало за поведување на постапката за поништување на чековната картичка и чековите не може полноважно да ги исполнува обврските по чековите ниту да ги пренесе, обнови, преправи, замени или издаде нови. Забраната трае до донесување правосилна одлука по барањето за поништување.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 38/82. (132)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ВИТОЛА

Општинскиот суд во Битола го повикува Жужевски Лазар од с. Гавато, Битола, роден во 1883 година, а наводно исчезнал во 1960 година во Аргентина, во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд, во колку е жив, како и секој оној што знае дека ова лице е живо. Во спротивно, по истекот на споменатиот рок, исчезнатиот Жужевски Лазар ќе биде прогласен за умрен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 455/83.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог на предлагачот Реџепа Абдилазис Реџеп од с. Теарце се води постапка за докажување смртта на лице-

го Редечи Абдилазис, роден во текот на 1880 година во с. Теарце, а кој по кажувањето на предлагачот умрел на ден 4. IV. 1946 година во с. Теарце каде и е погребан во селската гробишта.

Се повикува лицето Абдилазис Редечи, во колку е жив, или било кој друг што знае нешто за него во рок од 20 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател и ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 380/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост и владение по тужбата на тужителката Глишовска Бојка од Тетово, ул. „Г. Делчев“ бр. 31, против тужените Глишовска Рада и Борис, двајцата од село Блаце.

Се повикува лицето Борис Глишовски од с. Блаце, а сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или пак да одреди свој полномошник кој ќе го застапува сè до окончувањето на постапката. Во спротивно ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 14060/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка по тужбата на тужителката Менка вл. Костова Иванова од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 64, против тужениот Стивен (Славко) Костов Геровски од Тетово, а сега со непозната адреса во САД, за раскинување на договор за доживотна издршка.

Се повикува тужениот Стивен (Славко) Костов Геровски, да се јави пред судот во рок од месец дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1519/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води бракоразводна парница по тужбата на тужителката Михајловиќ родена Илиевска Павлина од с. Саракино, тетовско, против тужениот Михајловиќ Петков Воислав од с. Вратница, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикува тужениот Михајловиќ Воислав да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 989/83.

Пред овој суд по предлог на предлагачот Мехмеди Мугбије од Тетово се води постапка за утврдување, односно докажување смртта на сега покојниот Максуги Амет, бивш од Тетово, кој по кажувањето на предлагачката и свидетелите умрел во село Теарце во месец ноември 1943 година.

Се повикува лицето Максуги Амет, во колку е жив, или некој друг кој знае за неговиот живот да го извести за тоа судот. Во спротивно судот, по објавувањето на огласот, ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 636/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за зголемување на издршка по тужбата на малолетната Стојна Рајовска од Тетово, застапувана од законскиот застапник Вера Рајовска од Тетово, а против тужениот Стојан Рајовски од село Кучевиште, Скопско, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот Стојан Рајовски да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник.

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој е го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 903/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог на предлагачот Азири Изаир Шабан од с. Боговиње се води постапка за докажување смртта на лицето Ибиши Исмаилов Шабан, бивш од с. Боговиње, кој според кажувањето на предлагачот умрел на неутврден ден и месец пред пролетта 1931 година во с. Боговиње каде и е погребан.

Се повикува лицето Ибиши Исмаилов Шабан, во колку е жив, или некој друг кој знае нешто за него во рок од 20 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател и ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 315/83

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка по предлог на предлагачот Адеми Адем од Тетово, ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 2, за докажување смртта на Зекири Хуриша, бивш од Тетово, а живеела на ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 2, која по кажувањето на предлагачот умрела на ден 1. X. 1945 година во Тетово каде и била погребана.

Се повикува Зекири Хуриша, во колку е жива, или некој друг кој знае за неа да го извести судот во рок од 20 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател и ќе ја докаже нејзината смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 563/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачите Мазлами Шакир и други од с. Шемшево, против противниците Мазлами Рефик и други од истото село, за физичка делба.

Се повикува Мазлами Рефик од с. Шемшево, а сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател од Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 506/83.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп по предлог на предлагачот Трајаноска Слободанка од Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ бр. 12 е покрената постапка за прогласување за умрено лицето Трајаноски Славе од Прилеп, роден 1947 година, вработен во РО „Пелагонија-турист“ — Прилеп. Ова се бара од причини што истиот во месец декември 1981 година заминал на пат со товарно возило од „Пелагонија-турист“ — Прилеп да превезе стока за Ирак. На враќање оттаму се утоварил во грчки брод со кој требало да се истовари во грчкото пристаниште во градот Волос. На ден 2. I. 1982 година по еден час возење со бродот пред да пристигне во пристаништето скокнал од бродот. По неговото скокање бродот бил укотвен и е извршено пребарување, но исчезнатиот не бил пронајден.

Поради тоа се повикува исчезнатото лице Трајаноски Славе, во колку е жив, како и секое лице што знае за неговиот живот да се јави во судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на рокот, исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 446/83.

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 228 од 9. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 14 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Струга со следните податоци: Заедницата ќе ја застапува Костојчиноски Анастас, секретар, без ограничување.

Му престанува овластувањето на Илија Кушкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 228/82. (259)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 41/79 од 9. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 31 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница за образование и наука — Струга со следните податоци: Заедницата ќе ја застапува Анастас Костајчиноски, секретар на СИЗ, без ограничување.

Му престанува овластувањето за застапување на Никола Наумовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 41/79. (260)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 185 од 16. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 11 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Историски архив — Битола, со ц. о. со следните податоци: Историскиот архив — Битола ќе го застапува Александар Крстевски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 185/83. (263)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 41 од 15. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 5 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Крушево, со ц. о. со следните податоци: Заедницата ќе ја застапува Петар Ивановски, претседател на Собранието на СИЗ на станувањето, без ограничување.

Горги Стојчески, секретар, без ограничување, ја застапува Заедницата пред органите, судовите и другите правни лица.

Му престанува овластувањето на Живко Талески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 41/83. (264)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 183 од 11. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 4 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп, со ц. о. со следните податоци: Гимназијата ќе ја застапува Трајкоска Виолета, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Ѓорѓиоски Димитар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 183/83. (265)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 174 од 10. V. 1983 година, на регистарска влошка бр. 411 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за унапредување на претшколското и основното образование и воспитување — Прилеп, со ц. о. со следните податоци: Работната организација ќе ја застапува Димитар Ѓорѓиоски, индивидуален работодаден орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Веселин Петкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 174/83. (266)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 62 од 5. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 141 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата РО за згрижување и воспитување „8 Март“ Струга, со ц. о. со следните податоци: Комбинираната детска установа „8 Март“ — Струга ја менува фирмата и истата ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитување „8 Март“, Струга, со ц. о.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 62/83. (267)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 100 од 24. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 93 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта — Струга, со ц. о.

Основни дејности: 140213.

Членовите на Заедницата преку своите делегати во самоуправните органи на Заедницата ги вршат следните работи:

- донесуваат самоуправни спогодби за основање на облици на самоуправни интересно здружување;

- донесуваат статут;

- управуваат со локалните и другите патишта и улици;

- ја утврдуваат и остваруваат политиката и мерките за развој, одржување, заштита и користење на локалните и другите патишта и улици;

- донесуваат самоуправни спогодби за основните на долгорочните планови и програми за одржување, користење и развој на патната мрежа;
- донесуваат долгорочни, среднорочни и годишни планови и програми и се грижат за нивното извршување;

- утврдуваат основи за изворите на потребните средства и мерки за нивното остварување;

- во согласност со Собранието на општината Струга, ја утврдуваат висината на надоместоците за употреба на патиштата што се плаќаат за друмските запрежни возила;

- во согласност со Собранието на општината Струга, ја утврдуваат висината на надоместоците за поставување натписи и реклами во појасот на локалните патишта и улици;

- одлучуваат за воведување плаќање надоместоци за војреден превоз на локалните патишта и улици, како и за висината на надоместокот;

- одлучуваат за воведување на опсебни надоместоци за употреба на локалните и другите патишта и улици или нивните објекти, како и за висината на тие средства;

- одлучуваат за воведувањето плаќање на надоместоци за штетите сторени на локалните и другите патишта и улици, како и на нивните објекти;

- одлучуваат за одржување, реконструкција и изградба на локалните и другите патишта и улици;

- ги донесуваат едногодишните и повеќегодишните програми а изградба, реконструкција и одржување на локалните и другите патишта и улици;

- вршат работи на инвеститор за изградба и реконструкција на јавните патишта;

- работите на заштитата на јавните патишта ги доверуваат на организација за одржување на патиштата, или организација на здружен труд оспособена за вршење на тие работи.

- организираат изработка на студии и проекти во областа на локалните и другите патишта и улици;

— во согласност со Собранието на општината Струга ги утврдуваат локалните патишта на подрачјето на општината;

— одлучуваат по прашањата од општината одбраната и општествената самозаштита во областа на локалните и другите патишта и улици,

— преку организација на која ѝ се доверува одржувањето организира водење евиденција за техничките и другите податоци за локалните и другите патишта и улици;

— вршат и други работи определени со законот остваруваат заеднички интереси утврдени со Самоуправната спогодба и Статутот на Заедницата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има целосни овластувања.

Заедницата одговара за своите обврски со средствата со кои располага, согласно чл. 5 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ.

Лефтер Даути, претседател на ОСИЗ за патишта — Струга ќе ја застапува Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 100/83 (268)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 922 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Електротехничката монтажно-инсталатерска задруга „Електро-Скопје“ Ц. О., Скопје, населба Козле, кула 13 со следните податоци: Досегашното седиште на Електротехничката монтажно-инсталатерска задруга „Електроскопје“, населба Козле, кула 13, Ц. О., Скопје се менува и во иднина ќе гласи: Електротехничка монтажно-инсталатерска задруга „Електроскопје“, Ц. О. — Скопје, ул. „Јужна индустријска зона“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 922/83. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 929 од 7. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1631-5-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно воспитание и образование „Илинден“, ООЗТ ОУ „Живко Брајковски“ — Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тагасовски Петар, директор, а се запишува новиот застапник Пеева Танка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 929/83. (377)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 827 од 19. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1846-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска задруга „Кровомонт“, Ц. О. Скопје.

Задругата е основана со самоуправни спогодба за здружување во задругата од 20. III. 1983 година, заклучена помеѓу задругарите: Милошевиќ Драгиша, Трајчевски Властимир, Крстевски Борис, Зекир Асан и Богдан Ангеловски, сите од Скопје.

Основни дејности: сидаро-фасадерски, покривачки и изолатерски.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и задругарите до височина на здружениот влог од 3.000,00 динари за секоја обврска.

Задругата ќе ја застапува Милошевиќ Драгиша, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 827/83. (358)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 848 од 28. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1851-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Сингелик“, Р. О. од село Сингелик, Скопје.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување во земјоделската задруга од 15. V. 1982 година, заклучена помеѓу 17 земјоделски производители.

Основни дејности: полјоделство, градинарство, овоштарство со производство на овошни садници, лозарство со производство на лозови садници, сточарство, собирање на лековити растенија, шумски плодови, печурки и цвеќе и давање на земјоделски услуги.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства. За обврските на задругата одговараат супсидијарно и основачите односно нејзините членови до износот од 2.000,00 динари за секоја обврска.

Задругата ќе ја застапува Ибиши Сами, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 848/83. (359)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 273 од 12. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 8 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Музичко училиште со ц.о. — Битола со следните податоци: Музичкото училиште во Битола ќе го застапува Кузев Јонче, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Стојановски Димче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 273/83. (374)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 278 од 19. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 8 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Инвалидското одморалиште „Сутјеска“ со ц.о. — Охрид со следните податоци: Инвалидското одморалиште во Охрид ќе го застапува Васил Каревски, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Чингоски Крсте.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 278/83. (375)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 270 од 5. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 77 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство — Охрид со следните податоци: Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство — Охрид ќе ја застапува Костадин Цветаноски, овластено лице, без ограничување.

Му престанува овластувањето на досегашниот застапник Димче Стефановски, овластено лице на ОСИЗ за водостопанство — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 270/83. (376)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 78 од 16. III. 1982 година, на регистарска влошка бр. 622 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста и промената на овластеното лице на РО Центар за средно образование „Нико Нестор“ со ц.о. — Струга со следните податоци: Центарот за средно образование „Нико Нестор“ — Струга ја менува дејноста и истата ќе гласи:

Основна дејност: 120122 — образовно-воспитна дејност, средно насочено образование.

И престанува овластувањето на Милеска Цвета.

Име на лицето овластено за застапување. Јанкоски Драган, колегијален рабoтoвoдeн oрган, сo нeогрaничeни oвлaстувaњa.

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. бр. 78/82. (377)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 241 од 28. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 584 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за информации — Струга со следните податоци: Центарот за информации во Струга ќе го застапува Ристо Тодоровски, директор, со полни овластувања

Му престанува овластувањето на Ристоски Ѓуро.

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. бр. 241/83. (378)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 253 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 50 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ ХТУЦ „Борка Талески“ — Прилеп со следните податоци: Престана со работа и се брише во судскиот регистар Хемиско-технолошкиот училишен центар „Борка Талески“ — Прилеп поради здружување со Тутунското училиште „НХ О. Чопела“ — Прилеп и Земјоделското училиште со практична обука „К. Ј. Питу“, с. Славеј и се организира и конституира нова работна организација Земјоделско-прехранбен, тутунски училишен центар „НХ Орде Чопела“ — Прилеп, р. в. 657.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 253/83. (379)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 820 од 8. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1494-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Гази Баба — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо Рацин“ бр. 91 — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Илија Кувенциев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820/83. (349)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 818 од 8. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1444-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Чаир — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо Рацин“ бр. 91 — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Илија Кувенциев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 818/84. (350)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 819 од 8. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1445-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Карпош — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо Рацин“ бр. 91 со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Илија Кувенциев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 819/83. (351)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 817 од 8. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1446-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Кисела Вода — Скопје со Ц. О., ул. „Кочо Рацин“ бр. 91 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Киро Ефремов, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник прим. д-р Илија Кувенциев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 817/83. (352)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 723 од 27. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1698-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Земјоделската задруга „Скопје производ“ Р. О. — село Бунарцик со следните податоци: Земјоделската задруга „Скопје производ“, Р. О. — село Бунарцик, Скопје престана со својата работа поради здружување со Работната организација „Мишелук“ од Нови Сад.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 723/83. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 854 од 29. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-46-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Илинден“, Р. О. — село Петровец со следните податоци: Досегашниот застапник на задругата Лалиќ Драгутин, в.д. директор, се брише од судскиот регистар, а на негово место се запишува Манолев Кирил, директор, без ограничување, како нов застапник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 854/83. (354)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 921 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1637-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Китка“ — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Богдановска Борида, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Делов Јован, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 921/83. (355)

#### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот четвртаст печат под назив: „Славија“ увоз-извоз, продавница бр. 117, Скопје, се огласува за неважен. (7980)

# МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

- Свидетелство за VIII одделение, издадено од С. У. „Кирил и Методи“ — Берово на име Трајчевска Милица, с. Владимирово, Берово. (7571)
- Свидетелство за II клас гимназија на име Трајчевска Милица, с. Владимирово, Берово. (7572)
- Свидетелство за III клас, издадено од Училиштето „Коле Неделковски“, Титов Велес на име Темишова Пенка, ул. „Енгелсова“ бр. 4, Титов Велес. (7572)
- Книшка за повластено патување бр. 143727, издадена од Општина Струга на име Ида Нафис, с. Делогожда, Струга. (7879)
- Чековна карта бр. 21-10-011279572, издадена од Привредна банка — Сарајево на име Јованка Брзаковска, Скопје. (7884)
- Пасош бр. 18749, издаден од Каиро — Египет на име Ибрахим Сами, Скопје. (7885)
- Воена книшка на име Абдирезак Исмаили, ул. „Б. Тоска“ бр. 168, Тетово. (7911)
- Воена книшка на име Раметула Садики, с. Боговиње, Тетово. (7922)
- Воена книшка, издадена од Загреб на име Жељко Форуглаш, Загреб. (7934)
- Воена книшка, издадена од Панчево на име Петров Бошко, ул. „11 Октомври“ бр. 2/16, Титов Велес. (7966)
- Воена книшка на име Трифчо Панаотов, ул. „П. Гули“ бр. 3, Штип. (7979)
- Лична карта на име Миџаит Дурмиши, с. Челопек, Тетово. (8007)
- Сообраќајна дозвола за трактор — приколка на име Миџаит Дурмиши, с. Челопек, Тетово. (8008)
- Возачка дозвола на име Миџаит Дурмиши, с. Челопек, Тетово. (8009)
- Сообраќајна дозвола на име Ѓоре Манов, ул. „Г. Петров“ бр. 11, Штип. (8012)
- Сертификат бр. 0208906 во износ од 99.500,00 динари на име Душка Коцевска, ул. „Катлановска“ бр. 30, нас. Синѓелик, Скопје. (8086)
- Сертификат бр. 0208906 во износ од 29.500,00 динари на име Душка Коцевска, Скопје. (8087)
- Воена книшка бр. АШ 063710 на име Јован Трајковиќ, с. Сирково, Кавадарци. (8112)
- Чек за исплата на личен доход во износ од 12.772,00 динари, издаден од ООУР „Југомонт“ — Скопје на 27. X. 1983 година, бр. на штедна книшка 4000-01-02868-3 при Инвест банка — Београд — Деловна единица, Скопје на име Живко Петковски, с. Руѓинци, Куманово. (8133)
- Здравствена легитимација на име Алтана Исмаиловска, Куманово. (63)
- Здравствена легитимација на име Емил Исмаиловски, Куманово. (64)
- Здравствена легитимација на име Воислав Митовски, Куманово. (65)
- Здравствена легитимација на име Гани Рамадани, Куманово. (66)
- Свидетелство за III година на име Томислав Спасовски, Куманово. (67)
- Здравствена легитимација, на име Кемали Шенаси, Куманово. (68)
- Здравствена легитимација на име Стамена Стојевска, Куманово. (69)
- Диплома на име Керим Бајрами, Куманово. (70)
- Здравствена легитимација на име Зуљфи Бајрами, Куманово. (71)
- Диплома на име Идајете Аљуи, Куманово. (72)
- Свидетелство на име Јадранка Давидовиќ, Куманово. (73)
- Диплома на име Агим Селими, Куманово. (74)
- Здравствена легитимација на име Адем Бајрами, Куманово. (75)
- Свидетелство на име Јосип Науновски, Куманово. (76)
- Здравствена легитимација на име Невенка Спасова, Крагово. (77)
- Свидетелство за VIII одделение на име Никола Радивојевиќ, Куманово. (78)
- Свидетелство за I година на име Снежана Тодорова, с. Босилово, Т. Велес. (79)
- Свидетелства за II и III година на име Снежана Гаџириова, с. Босилово, Титов Велес. (80)
- Лична карта на име Каменко Николовски, Титов Велес. (81)
- Свидетелство за IV одделение на име Анте Стефанов, Титов Велес. (82)
- Работна книшка на име Војко Миџиќ, Скопје. (84)
- Воена книшка на име Лазо Цветковски, с. Коњари, Скопје. (84)
- Воена книшка на име Добре Андоновски, Скопје, (85)
- Ученичка книшка на име Валентина М. Блажевска, с. Раштак, Скопје. (86)
- Индекс бр. 4528, издаден од градежниот факултет — Скопје на име Абдул Керим, Скопје. (87)
- Индекс бр. 4531, издаден од Градежниот факултет — Скопје на име Касим Фаџил Калиф, Скопје. (88)
- Индекс бр. 4537, издаден од Градежниот факултет — Скопје на име Бетет Хусеин, Скопје. (89)
- Воена книшка на име Благоја Богданоски, Скопје. (90)
- Работна книшка на име Димитар Пановски, Битола. (91)
- Работна книшка на име Трајан Ангелевски, Битола. (92)
- Работна книшка на име Виолета Ѓорѓиевска, Битола. (93)
- Работна книшка на име Видан Митрески, Прилеп. (94)
- Свидетелство за I и II година на име Санија Џигал, с. Десово, Прилеп. (95)
- Свидетелство за VI одделение на име Сашо Ристески, Прилеп. (96)
- Свидетелство на име Томе Ангелески, Прилеп. (97)
- Свидетелство на име Слободан Ристески, Прилеп. (98)
- Свидетелство за VI одделение на име Севдија Величка, Прилеп. (99)
- Лична карта на име Славе Димовски, Прилеп. (100)
- Свидетелство за VIII одделение на име Адем Аџдароски, Прилеп. (101)
- Лична карта на име Велика Ангелова, Прилеп. (102)
- Свидетелство на име Киро Зајкоски, Прилеп. (103)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Бимов, Прилеп. (104)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ѓунер Ибраимоски, Прилеп. (105)
- Здравствена легитимација на име Ѓурѓа Бикоска, Прилеп. (106)
- Здравствена легитимација на име Ѓорѓија Стојчески, Прилеп. (107)
- Свидетелство за III клас на име Славка Стојанова, Прилеп. (108)
- Индекс на име Зора Слабенкоска, Прилеп. (109)
- Свидетелство за VIII одделение на име Валентина Трајковска, Прилеп. (110)
- Работна книшка на име Илија Спиркоски, Прилеп. (113)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благоја Иваноски, Прилеп. (114)
- Лична карта на име Влатко Ристески, Прилеп. (115)
- Свидетелство на име Добре Јованоски, Прилеп. (116)
- Свидетелство за IV одделение на име Спасија Пашоска, Прилеп. (118)
- Работна книшка на име Јунус Садикоски, Прилеп. (119)
- Свидетелство за IV одделение на име Јани Богоески, Прилеп. (120)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менсур Ала, Струга. (121)
- Свидетелство за VIII одделение на име Амди Љазари, Струга. (122)

- Свидетелство за I година на име Тони Тонев, Титов Велес. (123)
- Свидетелство за IV одделение на име Бериша Зекир, с. Г. Врановци, Титов Велес. (124)
- Работна книшка на име Зејнелов Ружди, Титов Велес. (125)
- Свидетелства за I и II година на име Горанчо Ристовски, Титов Велес. (126)
- Свидетелство на име Марина Симонова, Титов Велес. (127)
- Уверение за в. к. работник на име Петко Ристовски, Кавадарци. (128)
- Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение на име Миртари Шемседин, Тетово. (129)
- Свидетелство за IV одделение на име Имер Мемши, Тетово. (130)
- Свидетелство за VIII одделение и работна книшка на име Мирјана Стефческа, Тетово. (131-132)
- Лична карта и здравствена легитимација на име Менка Стојменовска, Тетово. (133—134)
- Работна книшка на име Маринка Радеска, Тетово. (135)
- Лична карта на име Редеп Имери, Тетово. (136)
- Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома на име Исак Азизи, Тетово. (138)
- Здравствена легитимација на име Крсте Симонски, Тетово. (139)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фејтула Исмаили, Тетово. (142)
- Здравствена легитимација на име Веби Џемаили, Тетово. (143)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бујар Идризи, Тетово. (144)
- Здравствена легитимација на име Радизе Ибази, Тетово. (145)
- Здравствена легитимација на име Назми Ибази, Тетово. (146)
- Здравствена легитимација на име Кенан Адли, Тетово. (147)
- Диплома на име Сакип Адеми, Тетово. (148)
- Здравствена легитимација на име Целал Рамадани, Тетово. (149)
- Свидетелство за I година на име Шемседин Мифтари, Тетово. (150)
- Свидетелство на име Неби Велии, Тетово. (151)
- Свидетелство на име Даут Камили, Тетово. (152)
- Ученичка книшка на име Надија Сулимани, Тетово. (153)
- Свидетелство за VIII одделение на име Камил Камили, Тетово. (154)
- Здравствена легитимација на име Ирфет Идризи, Тетово. (155)
- Лична карта на име Феми Даути, Тетово. (156)
- Свидетелство за V одделение на име Осман Бафтијари, Тетово. (157)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нејази Бекири, Тетово. (158)
- Здравствена легитимација на име Сами Јусуфи, Тетово. (159)
- Лична карта на име Енвер Сејфулаи, Тетово. (160)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тахир Мамути, Гостивар. (161)
- Свидетелство на име Оруз Куртоски, Гостивар. (162)
- Свидетелство за VI одделение на име Абдулнасер Шабани, Гостивар. (163)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бедри Зекири, Гостивар. (164)
- Свидетелство за IV одделение на име Исман Јонузи, Гостивар. (165)
- Уверение на име Бардил Хасипи, Гостивар. (166)
- Свидетелство за VIII одделение на име Џемаледин Ислами, Гостивар. (167)
- Лична карта на име Џулије Алили, Гостивар. (168)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зулфи Алиу, Гостивар. (169)
- Свидетелство за VIII одделение на име Иса Сианани, Гостивар. (170)
- Здравствена легитимација на име Невенка Стојанова, Штип. (171)
- Здравствена легитимација на име Ниметула Исмаил, Скопје. (172)
- Диплома за завршен испит на име Башим Целадини, Куманово. (173)
- Диплома за завршен испит на име Џеват Саити, Куманово. (174)
- Воена книшка на име Селимовиќ Идриз, Скопје. (175)
- Диплома на име Нехат Алими, Куманово. (176)
- Диплома на име Ружди Алили, Куманово. (177)
- Здравствена легитимација на име Милоја Смилевски, Куманово. (178)
- Работна книшка на име Слаѓана Смаилковиќ, Куманово. (179)
- Здравствена легитимација на име Незири Сафете, Куманово. (180)
- Здравствена легитимација на име Казим Редепи, Куманово. (181)
- Работна книшка на име Кемал Арифџи, Куманово. (182)
- Здравствена легитимација на име Џеват Фазлија, Куманово. (183)
- Диплома на име Идриз Исмаили, Куманово. (184)
- Здравствена легитимација на име Атице Јакиќе, Куманово. (185)
- Здравствена легитимација на име Горица Стојановиќ, Куманово. (186)
- Здравствена легитимација на име Мара Ѓорѓиевска, Куманово. (187)
- Здравствена легитимација на име Фериде Малиќи, Куманово. (188)
- Здравствена легитимација на име Воислав Попадиќ, Куманово. (189)
- Диплома на име Неџат Малиќи, Куманово. (190)
- Одобрение на име Бајрман Алили, Куманово. (191)
- Здравствена легитимација на име Тоде Андрејевски, Куманово. (193)
- Работна книшка на име Меџит Јашари, Куманово. (194)
- Свидетелство за I година на име Самет Аџини, Куманово. (195)
- Здравствена легитимација на име Хармет Ајвази, Куманово. (196)
- Здравствена легитимација на име Арслан Рамадани, Куманово. (197)
- Здравствена легитимација на име Лилјана Сианановска, Куманово. (198)
- Здравствена легитимација на име Аљизан Асани, Куманово. (199)
- Здравствена легитимација на име Војо Арсовски, Куманово. (200)
- Здравствена легитимација на име Миљаим Салиќи, Куманово. (201)
- Свидетелство на име Марјан Трајковски, Куманово. (202)
- Диплома на име Спахија Башим, Куманово. (203)
- Диплома на име Фаџил Арифџи, Куманово. (204)
- Свидетелство на име Демиша Ислами, Струга. (205)
- Свидетелство на име Фејза Муамет, Струга. (206)
- Свидетелство на име Томче Шикалески, Ресен. (207)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мухамет Имери, Тетово. (208)
- Работна книшка на име Загорка Трпевска, Тетово. (209)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Миљаим Мемети, Тетово. (210)
- Свидетелство за VI одделение на име Сервет Џељини, Тетово. (211)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мустафа Абдула, Тетово. (212)
- Свидетелства за II, III и IV година и диплома на име Мисим Исени, Тетово. (213)
- Здравствена легитимација на име Меаид Мемети, Тетово. (214)
- Свидетелства за I и II година на име Драган Спасеноски, Тетово. (215)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нервије Адли, Тетово. (216)
- Свидетелство на име Насер Сали, Тетово. (218)
- Лична карта на име Фатиме Фејзули, Тетово. (219)
- Лична карта на име Измит Куртиши, Тетово. (220)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Имери, Алиу, Тетово. (221)



Лична карта на име Абас Абдиу, Гостивар.  
 Диплома на име Васил Наумовски, Гостивар.  
 Здравствени легитимации на име Денис и Саније Усин, Штип. (224)  
 Здравствена легитимација на име Снежана Постолова, Штип. (225)  
 Свидетелство за I година на име Зорица Ристовска, Штип. (226)  
 Свидетелство на име Мира Соколова, Штип. (227)

Лична карта на име Мара Буровска, Берово.  
 Свидетелство на име Тоде Велков, Кочани.  
 Ученичка книшка за II година на име Борис Цеков, Кочани. (230)  
 Ученичка книшка на име Ружа Јованова, Кочани. (231)  
 Ученичка книшка на име Зора Георгиевска, Кочани. (232)  
 Ученичка книшка на име Ванчо Воиновски, Кочани. (233)  
 Свидетелство за VII одделение на име Живко Димитровски, Вниџа. (234)  
 Здравствена легитимација на име Златка Василева, Вниџа. (235)  
 Земјоделска здравствена легитимација на име Драги Митев, Вниџа. (236)  
 Здравствена легитимација на име Бекир Мустафов, Вниџа. (237)  
 Свидетелство за I година на име Маре Манева, Радовиш. (238)  
 Бродарска книшка на име Гино Пантовски, Скопје. (239)  
 Ученичка книшка на име Илко Нецковски, Скопје. (241)  
 Работна книшка на име Мара Нацковска, Драчево, Скопје. (242)  
 Ученичка книшка на име Златко Нацковски, Скопје. (243)  
 Свидетелство за V одделение на име Исмаил Имероски, Прилеп. (244)  
 Свидетелство за VIII одделение на име Елизабета Мехмедоска, Прилеп. (245)  
 Здравствена легитимација на име Светлана Стојановска, Прилеп. (246)  
 Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо Макалоски, Прилеп. (247)  
 Ученичка книшка на име Ирена Јовановска, Прилеп. (248)  
 Свидетелство за III клас на име Блаже Кочоски, Прилеп. (249)  
 Ученичка книшка на име Снежана Конеска, Прилеп. (250)

### С О О П Ш Т Е Њ И Е

Собранијата на општините Карпош и Центар — Скопје, врз основа на член 94 Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79 и 46/82) објавуваат дека ќе вршат избор на двајца судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Заинтересираните кандидати за избор на судии треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со посебно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите за избор, со потребните документи, треба да се поднесат до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Карпош, 15 дена од денот на објавување на соопштението.

### СОДРЖИНА

Страна

305. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за видот, обликот и начинот на доделување на плакети, значки, пофалници и награди за посебни успеси постигнати со организирањето и спроведувањето на подготовките за општонородната одбрана — — — — — 641
306. Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на прагот на преносот и прагот на дистрибуцијата — — — — — 641
307. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 55/83 од 5 октомври 1983 година — — — — — 642
308. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 104/83 од 13 октомври 1983 година — — — — — 642

### Општествени договори и самоуправни спогодби

307. Општествен договор за измена и дополнување на Општествениот договор за висината на средствата за одделни издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот — — — — — 643
308. Квантификации за движење на одделните издатоци што се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот во 1983 година — — — — — 643

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

- ШТИП
309. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита — — — — — 645
- ДЕБАР
310. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар за 1983 година — — — — — 646
- ОХРИД
311. Одлука за учество на осигурените лица при користење на лекови — — — — — 646
312. Одлука за укинување на Одлуката за висината на посебната (санациона) стапка за покривање на непокриениот вишок на расходи од 1982 година — — — — — 647
- КРАТОВО
313. Одлука за утврдување учество на осигурените лица во трошоците при користење на издадените лекови — — — — — 647

- СВЕТИ НИКОЛЕ
314. Одлука за измена на Одлуката за пресметковна стапка на здружување на средствата за остварување на програмата на Општинската СИЗ на културата и здружените средства во РСИЗ на културата за 1983 година — — — — — 647
315. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на дејноста на ОСИЗ за образование и наука — Свети Николе во 1983 година — — — — — 643
316. Одлука за ослободување од плаќање на придонесот од страна на стопанските организации за месец ноември — — — — — 648
- СКОПЈЕ
317. Одлука за намалување на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за месеците ноември и декември и 1983 година — — — — — 648